

Патот до Европската унија е јасно зацртан во Мислењето на Европската комисија. Нејзината волја активно да ни помогне на тој пат, е јасно искажана. Колку побрзо ќе го минеме зависи од нас, и од нашата енергија до крај да ги спроведеме сите неопходни реформи, кои оваа Влада веќе ги почна. Извештајот на Еврокомисијата е поволен, но со преголем список на задолженија кои нашава Влада треба да ги направи.



■ Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА



ДРЖАВНИОТ ВРВ ЗАДОВОЛЕН ОД ПРЕПОРАКИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

# ОД НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЌЕ СО ЕКСПРЕСЕН ИЛИ СО БА

**Д**енес е ден кога дефинитивно се затвора прашањето дали Република Македонија ќе биде членка на Европската унија. Го имаме Мислењето на Европската комисија, кое според начинот на кој е направено, е очигледно извонреден инструмент, кој суштински ќе го подобри и забрза процесот на нашето интегрирање. Оваа наша заложба ни ги отвора вратите кон остварувањето на стратешката цел - членството во ЕУ. Денес го добивме билетот во еден правец. Патот до таму е јасно зацртан во Мислењето на нашите пријатели од Европската комисија, а нивната волја активно да ни помогнат на тој пат, е јасно искажана. Колку побрзо ќе го минеме зависи од нас, и од нашата енергија до крај да ги спроведеме сите неопходни реформи, кои оваа Влада веќе ги почна.

Денес е ден кога дефинитивно се затвора прашањето дали Македонија ќе биде членка на Европската унија. Сега е прашањето, кога Македонија ќе стане членка на Унијата. На ова прашање, одговорот треба да го дадеме

сите ние. Оваа Влада веќе интензивно имплементира реформи, чија цел е да се забрза интеграцијата во Европската унија", изјави во своето излагање премиерот на Република Македонија, Владо Бучковски, веднаш по добивањето на "авито" од Европската комисија, со кое нашата земја доби позитивно мислење за кандидатура, за членство во европското семејство.

Неспорен е фактот дека добивањето на позитивното мислење на Европската комисија е од голема важност за нашава земја. Всушност, овој документ, кој во суштина ја нема главната информација, односно датумот на отпочнување на преговорите, сепак е значителен чекор кон она што со години го очекува македонскиот граѓанин, да стане и официјален член на Европската унија. Македонија покажа дека може да биде успешна приказна и репер за земјите (иако малку) кои се зад нас, како да стигнат до посакуваното "ави". Но, во исто време "авито" покажува дека на Македонија, односно на политичките елити од оваа, но и на оние од следната

## ГРЦИЈА ЗАДОВОЛНА ОД СВОЕТО ЛОБИРАЊЕ ВО ЕУ!

Владата на Република Грција изрази задоволност од ставовите на Европската комисија за Македонија бидејќи, како што потенцираат од таму, во заклучоците биле ставени и грчките настојувања, патот на "Скопје кон ЕУ да продолжи под името ПЈРМ". Истовремено, како што се наведува во грчката реакција, тие се задоволни што Европа многу отворено ѝ порачала на Македонија дека е должна да соработува во настојувањата за изнаоѓање заемно прифатливо решение за името.

"Прашањето за името сега претставува политички критериум за идниот прием на Македонија во ЕУ", вели официјалното грчко МНР, потенцирајќи дека единствено заемниот договор за името ќе го олесни подобрувањето на билатералните односи, регионалната стабилност, како и европската перспектива на Македонија.

Ваквиот став на грчкото Министерство за надворешни работи не сакаше да го коментира еврокомесарот за проширување на Унијата, Оли Рен, потенцирајќи дека прашањето за името само е спомнато во критериумите. Очекувам, рече Рен, дека двете држави ќе практикуваат конструктивен дијалог за да се постигне резултат.

власт им претстои многу повеќе работа, со која практично ќе го зацртаат вистинскиот пат до елитното друштво. Тука, пред сè, се мисли на исполнувањето на реформските зафати, кои апсолутно мораат да бидат направени со политички консензус што, за жал, досега нашите политички партии немаа таква прак-

тика. Реформите, кои по дифолт се мачни, бараат брзи и ефикасни потези, бидејќи тоа е единствениот пат за да се дојде до посакуваната цел. Препораката на Европската комисија меѓу редови говори за фактот дека политичките елити ќе мораат да се надминат себеси, и конечно да изготват стратегија за она

**ПРЕПОРАКИ**

**ПОЛИТИЧКИ КРИТЕРИУМИ**

Консолидација на владеењето на правото на целата територија на државата  
 Елиминирање на недостатоците на изборниот процес и овозможување фер и слободни избори  
 Санкционирање на изборните нерегуларности  
 Деполитизација на јавната администрација  
 Транспарентност во работата на јавната администрација  
 Усвојување на Закон за пристап до информации  
 Соодветна соработка на сите државни органи со народниот правобранител и следење на неговите препораки  
 Засилување на борбата против корупцијата  
 Спроведување на законите за финансирање на политичките партии, и за контрола на имотите на функционерите

што значи национален и државен интерес на Република Македонија, без да се размислува за партискиот, како што често беше досега. Времето на козметичките промени е заминато. Од сега па натаму Брисел постојано ќе ја надгледува работата на нашите институции, и од нивната работа ќе зависи дали ќе патуваме со експресен или, пак, со локален воз, кон Европа, бидејќи препораката јасно укажува на фактот дека не е доволно само да ги донесеме клучните закони кои мораат да бидат контактибилни со европските, туку и како и кога ќе ги имплементираме.

се каже дека главната позитивна оценка која ја добивме од Брисел се должи на исполнувањето на задачите од охридскиот Рамковен договор но, исто така, мора да се потенцира дека речиси за сите останати сегменти, имаме одредени забелешки. Брисел многу јасно ѝ укажува на Македонија дека мора да поработи на тоа, оваа држава конечно да добие барем едни фер и демократски избори, во кои нема да постојат политички партии, кои постојано нема да ги признаваат изборните резултати, и ќе се прогласуваат за морални победници, како што тоа се случуваше низ годините

# ИЗБЕРЕМЕ ДА ПАТУВАМЕ ВЕН ВОЗ КОН ЕУ!

Целосна имплементација на Рамковниот договор  
 Комплетирање на процесот на децентрализација  
 Прифаќање на среднорочна стратегија за правилна застапеност на малцинствата во јавната администрација  
 Целосно почитување на Европската конвенција за човекови права и на другите меѓународни документи за заштита на човековите права  
 Целосна примена на уставните принципи за одделеност на религијата од државата  
 Усвојување на нов Закон за радиодифузија, со кој ќе се гарантира независност на медиумите  
 Регионална соработка и градење добрососедски односи

**ЕКОНОМСКИ КРИТЕРИУМИ**

Зајакнување на правната сигурност на стопанските субјекти  
 Зајакнување на капацитетот на државата за решавање комерцијални спорови  
 Подобрување на општата бизнис клима  
 Гарантирање еднаков третман на сите даночни обврзници  
 Целосна либерализација на пазарот  
 Справување со невработеноста и создавање нови работни места  
 Забрзано усвојување и примена на европските стандарди  
 Зајакнување на независноста на Регулаторната комисија за енергетика  
 Поефикасно трошење на јавните пари  
 Интегрирање на сивата економија во формалниот економски сектор  
 Модернизација на образовниот систем  
 Усогласување на законодавството за внатрешниот пазар на електрична енергија и гас со стандардите на ЕУ, и постепено отворање на пазарот за конкуренција



ЕВРОПРЕТСТАВНИКОТ ФУЕРЕ ГИ ПОЗДРАВИ НАПОРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА НА ПАТОТ КОН ЕУ

За Македонија вратата кон Европа е отворена или, како што би рекол премиерот Бучковски, Македонија го положи приемилниот испит, на 15 декември ќе го добиеме индексот, а студирањето и положувањето на испитите исклучително зависат само од нас.

**ЕВРОПА НЕ ДАВА РОКОВИ, БАРА РЕФОРМИ!**

Првиот чекор е направен, но за останатите на Македонија ѝ претстои премногу работа. Всушност, за тоа говорат и препораките кои се содржани во "авито", а чиј број не е мал. Не е срамно да

наназад.  
 Втората клучна забелешка се однесува на нашата најболна точка - судството. Се бара негова темелна реформа, која ќе придонесе да се подобри работата и на полицијата, но и да се спречи она што во Македонија царува со години - организираните криминал и корупцијата. Владеењето на правото и правната регулатива, според Брисел, се основа за успешно спроведување, не само на Охридскиот договор, кој Македонија ја прави мултиетничка држава, туку и на сите останати институции врзани со правото, вклучувајќи ја администрацијата, која се оценува како тромава. Јакнењето на административните капацитети и

имплементацијата на европското законодавство, се клучните обврски кои Македонија мора да ги направи, бидејќи на тој начин ќе ја подобри и економската клима во земјава. Токму затоа и се спомнува дека нашата земја нема доволно функционална пазарна економија, а исполнувањето на критериумите овде се целосна либерализација на пазарот, и движењето на капиталот и стоката, потоа скратување на процедурите за бизнис, скратување на стечајните постапки, еднаков третман на сите даночни обврзници, намалување на невработеноста, засилени супервизорски стандарди во банкарството, и подобро управување со државните пари.

Овие забелешки спаѓаат во оние кои Владата на Република Македонија, треба да ги направи во најбрз можен рок, додека среднорочно од нас бара правење на регионална економска интеграција, модернизирање на транспортната и на комуникациската инфраструктура, изготвување стратегија за земјоделството, и зголемено финансирање во развојот на земјата.

Главните поенти, пак, во политичките препораки, покрај владеењето на правото и подобрувањето на изборниот процес, се и комплетирањето на процесот на децентрализацијата, регионалната соработка и градењето на добрососедските односи, како и целосно почитување на Европската конвенција за човекови права и на другите меѓународни документи за заштита на човековите права.

Исполнувањето на овие препораки, односно критериуми за влез во Европската унија ќе се следи жестоко од страна на Брисел, и токму затоа, велат нашите извори, не е ставен конкретниот датум на официјалното отпочнување на преговорите за ЕУ. Секако дека кај секој политички субјект во земјава, постои одредено сомневање дека би можело да ни се случи истото што и на Република Турција, но истовремено, велат нашите извори, мора да се напо-



**ОЛИ РЕН СО СЕРИОЗНИ ЗАБЕЛЕШКИ ЗА РЕФОРМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА**

### **САД СО ПОЗИТИВНА ОЦЕНКА ЗА МАКЕДОНИЈА!**

**Соединетите Американски Држави ги поддржуваат аспирациите на Македонија да се приклучи кон Европската унија.**

"Ние ги охрабруваме и ги поддржуваме реформите и активностите кои Македонија треба да ги направи за да ги исполни барањата за членство во Унијата", изјави заменик-портпаролот на Стејт департментот, Адам Ерели, потенцирајќи дека процесот за влез на Македонија во ЕУ е прашање кое Владата на Македонија и ЕУ треба да го решат.

Со позитивно мислење е и високиот претставник за безбедносна и надворешна политика, Хавиер Солана, кој потенцира дека позитивното мислење на Европската комисија е доказ за забележан прогрес, кој го направила нашата земја на патот кон Унијата. Но, исто така, тој потенцира дека постојат уште многу работи кои нашата Влада треба да ги исполни, а како особена ја истакнува имплементацијата на охридскиот Рамковен договор.

не дека Македонија, односно секоја власт поединечно даде значителен придонес кон споведувањето на реформите во државата.

### **"АВИТО" ГИ ПОДГРЕА ЖЕЛБИТЕ ЗА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ!**

Формалното одобрување на Мислењето на Европската комисија може да биде донесено на Самитот на Унијата кој треба да се одржи во декември, а на кој Македонија и официјално ќе добие статус на земја-кандидат за членство во Европската унија. Откако земјата ќе стане кандидат, треба да се одреди и датумот за почнување на преговори за сите аспекти за членство во Унијата. Во меѓувреме, на Владата на Република Македонија ѝ претстои

многу работа, пред сè, за да го оправда позитивното мислење на Европската комисија. Токму затоа, Владата сесема свесна дека пред неа претстои многу повеќе работа од било кога, почнува да размислува за предлогот на опозицијата - предвремени избори.

Имено, ова барање на опозицијата се разгледува подолго време, како што всушност и ѝ доликува на една опозиција да бара смена на власта. Но, во меѓувреме, истиот овој предлог почна да ѝ се допаѓа и на власта, односно на дел од власта. Така, со потврден став, односно на иста линија со Груевски, кој ја предводи опозицијата се јави и владината ЛДП, односно лидерот Ристо Пенев, кој потенцираше дека не е лошо Владата да почне да размислува за одржување предвре-

мени избори.

Првиот сигнал дека опозицијата станува сè послилна во желбата за одржување на предвремени избори, дојде откако лидерот на ВМРО-Народна, Љубчо Георгиевски, по подолго време попушти и се сложи со Груевски за одржување предвремени избори. Оваа идеја одамна не им е туѓа на Демократската партија на Албанците, односно на Арбен Џафери, но останува под знак прашалник за владејачките СДСМ и ДУИ.

Ова прашање дополнително ќе се разгледува наредниот месец, иако сите сигнали засега одат на релација дека е можно да бидат одржани предвремени избори, во еден од двата термина, март или јуни.

Според наши неофицијални информации, март отпаѓа, пред сè, поради фактот што Владата има намера да заврши неколку зафати, кои ги почна, а не би можела да ги доведе до крај на март. Од таму, извесно е дека предвремени избори ќе се одржат во јуни, односно на три месеци пред регуларниот термин за одржување - септември.

За опозицијата предводена од Груевски, аргумент плус за одржување на предвремени избори, е недавањето конкретен датум за отпочнување на преговорите за ЕУ, од страна на Унијата, но од друга страна и давањето можност на власта да исполни една од значајните препораки од "авито", да организира фер и демократски избори. За нив отсуството на конкретен датум значи нова неизвесност и нов пораз, кој ќе донесе разочараност кај граѓаните на Република Македонија.

Како што дознаваме, идејата за предвремени избори неофицијално ја поддржува и меѓународната заедница, која "офрекорд" и му сугерирала на премиерот Бучковски детално да ја разгледа. Токму затоа Бучковски во турнусот разговори со политичките партии за уставните измени ја напоменува и темата за предвремени избори, која во текот на овој месец, треба потполно да создаде.